

## КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА:

Каматни стапки на кредити правни лица		
Опис на услуга	Денарски	Со девизна клаузула
<b>Краткорочни кредити со рок на отплата до 1 година</b> (кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)		
- Со покрите 100% средства во депозит	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот
- Со покрите хипотека на недвижен имот	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4.748 )</b>
- Со покрите залог на подвижни предмети (возила, машини, залиха)	<b>Од 8,5% (НРКС+7,38 )</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4,748)</b>
- Со покрите меница во форма на нотарски акти /Договор за гаранција	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5%.(6М Еурибор+4,748)</b>
- Со покрите залог врз побарувања	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4,748)</b>
<b>Долгорочни кредити со рок на отплата над 1 година</b> (кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)		
- Со покрите 100% парични средства во депозит	До 2,50% поени над камат. стапка на депозитот	До 2,50% поени над камат. стапка на депозитот
- Со покрите хипотека на недвижен имот	<b>Од 7% (НРКС+5,88)</b>	<b>Од 6,5% (6М Еурибор+3,478)</b>
- Со покрите залог на подвижни предмети (возила, машини, залиха)	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4,478)</b>
- Со банкарска гаранција	<b>Од 6% (НРКС+4,88)</b>	<b>Од 5,5% (6М Еурибор+2,478)</b>
- Со покрите меница во форма на нотарски акт /Договор за гаранција	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4,478)</b>
- Со покрите залог врз побарувања	<b>Од 8% (НРКС+6,88)</b>	<b>Од 7,5% (6М Еурибор+4,478)</b>
<b>Долгорочен кредит за микро бизнис за правни лица</b>		
Каматна стапка	<b>Од 9% (НРКС+7,88)</b>	

<b>Развојна Банка кредит</b>	
Каматна стапка	-5,00% на годишно ниво (фиксна )

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ	
Опис на услуга	Денарски
MasterCard Business со покрите на парични средства	3,00% над каматна стапка на депозитот
MasterCard Business без покрите на парични средства	Од 12% (НРКС+10,88)

\*Висината на каматната стапка зависи од бонитетот на компанијата, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, кредитната историја и уредноста во подмирување на обврските.

### Каматни стапки на депозити правни лица

Рок/Валута	МКД	ЕУР	УСД
Депозит по видување	0%	0%	0%
7 дена (мин. 1.000.000 МКД)*	0,02%	/	/
14 дена (мин 1.000.000 МКД)*	0,03%	/	/
1 месец*	0,05%	0,01%	0,10%
3 месеци*	0,30%	0,05%	0,15%
6 месеци*	0,60%	0,25%	0,25%
12 месеци*	1,80%	0,60%	0,40%
Денарски депозит со девизна клаузула	По договор	/	/

\* За депозити на финансиски друштва (фондови, осигурителни компании и други финансиски друштва) со поголеми износи важат договорни каматни стапки, утврдени согласно Одлуки од Управниот одбор на Капитал Банка АД Скопје. Оваа Одредба ги опфаќа сите претходно склучени тековни и идни договори.